

**Известување за концентрација која се однесува на стекнувањето самостојна контрола од страна на трговското друштво Словениа Бродбенд С.а.р.л. Луксембург над трговското друштво Тесса Енерџи ЕООД Софија, Бугарија.  
(предмет бр. 08-111/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 06.10.2021 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на стекнувањето самостојна контрола од страна на друштвото Словениа Бродбенд С.а.р.л. Луксембург (Slovenia Broadband S.a.r.l.) со регистрирано седиште на адреса Руе Едвард Стаихен 2, 2540 Луксембург, Големото Војводство Луксембург над трговското друштво Тесса Енерџи ЕООД (Tessa Energy EOOD) со регистрирано седиште на адреса ул. 4 Иваиџо, Триадица регија, 1000 Софија, Бугарија.

**Словениа Бродбенд С.а.р.л.** е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (BC Partners LLP), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва: (i) Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и (ii) ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

**Тесса Енерџи ЕООД** е друштво кое има право на изградба и право да го пушти во функција ветерниот парк, со назив на проектот „Кремена – Тригорци“, со вкупно инсталиран капацитет од одлу 70 MW, на околку 86.000 м<sup>2</sup> во близина на селата Кремен и Тригорци, Добрич регион, Бугарија, како и ветерниот парк, со назив на проектот „Стражица“, со вкупно инсталиран капацитет од околу 70 MW, на околу 125.000 м<sup>2</sup> во близина на селото Стражица, Балчик општина, Бугарија.

Подносителот смета дека дефиницијата на релевантниот пазар на стоки може да остане отворена бидејќи, без оглед на усвоената дефиниција, предложената концентрација нема да има било какво влијание на конкуренцијата во Република Северна Македонија, имајќи предвид дека Тесса Енерџи ЕООД не е присутно во Република Северна Македонија. Алтернативно, релевантните пазари на стоки би можеле да се дефинираат како *пазар на развој, изградба и управување со ветерни паркови и пазар на производство и продажба на електрична енергија*, имајќи ги во предвид главните деловни активности на целното друштво.

Што се однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, Подносителот предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како **територијата на Република Северна Македонија**.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk) и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.*

08.10.2021 година

Скопје